

## ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2020 ГОДИНА

### СОДРЖИНА

- Финансиски извештаи
  1. Биланс на состојба
  2. Биланс на успех
  3. Извештај за паричен тек
  4. Извештај за промени во капиталот
- Белешки кон финансиските извештаи
- Годишен извештај за работењето

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА**

	Предходна година 31.12.2019	Тековна година 31.12.2020
<b>СРЕДСТВА</b>		
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>		
Пари и парични еквиваленти:	11,134,615.00	209,823,508.00
Побарувања:	733,057,909.00	309,869,271.00
Други побарувања:		
Залиха:	1,961,245,732.50	1,725,808,407.00
АВР:	23,173,071.00	27,443,626.00
<b>ВКУПНО ТЕК. СРЕДСТВА:</b>	<b>2,728,611,327.50</b>	<b>2,272,944,812.00</b>
<b>НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА:</b>		
Недвижн, постројки и опрема:	3,847,139,724.50	3,804,690,381.00
Нематеријални средства:	0.00	488,452.00
Долгорочни вложувања:	6,438,530.00	6,438,530.00
<b>ВКУПНО НЕТЕК. СРЕДСТВА:</b>	<b>3,853,578,254.50</b>	<b>3,811,617,363.00</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА:</b>	<b>6,582,189,582.00</b>	<b>6,084,562,175.00</b>
<b>ОБВРСКИ И КАПИТАЛ:</b>		
<b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ:</b>		
Обврски према добав.	881,596,694.00	548,574,769.00
Краткорочни фин. обврски	2,944,684,365.00	3,236,600,404.00
Други краткорочни обврски	1,324,299,191.00	820,518,489.00
ПВР	8,193,994.00	19,835,465.00
<b>ВКУПНО ТЕКОВНИ ОБВРСКИ:</b>	<b>5,158,774,244.00</b>	<b>4,625,529,127.00</b>
<b>ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ:</b>		
Долгорочни финан. обврски	220,813,210.00	174,080,302.00
<b>ВКУПНО ДОЛГОР. ОБВРСКИ</b>	<b>220,813,210.00</b>	<b>174,080,302.00</b>
<b>КАПИТАЛ</b>		
Акционерски капитал	4,431,095,077.00	4,431,095,077.00
Резерви		
Акумул. добивка(загуба)	-3,244,605,491.00	-3,228,492,949.00
Тековна добивка(загуба)	16,112,542.00	82,350,618.00
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ</b>	<b>1,202,602,128.00</b>	<b>1,284,952,746.00</b>
Вонделовна пасива		
<b>ВКУПНО ОБВРСКИ И КАПИТАЛ</b>	<b>6,582,189,582.00</b>	<b>6,084,562,175.00</b>
	0.00	0.00



<b>1. ПРИХОДИ</b>	<b>3,953,827,971.00</b>
Приходи од продажба	3,953,827,971.00
<b>2. ТРОШОЦИ</b>	<b>3,621,136,971.00</b>
<b>2.1 Трошоци од производство</b>	<b>3,221,610,181.50</b>
<b>2.2 Почетни - крајни залихи</b>	<b>399,526,789.50</b>
Почетни залихи	1,157,497,904.50
Крајни залихи	757,971,115.00
<b>3. НАБАВНА ВРЕДНОСТ на подадени стоки</b>	<b>4,147,390.00</b>
Бруто Профит (1- (2+3))	328,543,610.00
<b>4. Административни трошоци</b>	<b>262,326,938.00</b>
<b>5. Трошоци од продажба и дистрибуција</b>	<b>7,767,133.00</b>
<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА (1-(2+3)-(4+5))</b>	<b>58,449,539.00</b>
<b>6. Други приходи</b>	<b>80,733,277.00</b>
Останати деловни приходи	67,224,082.00
Приходи од сопствен производ	13,509,195.00
Приходи од дивиденда	0.00
<b>7. Останати деловни приходи</b>	<b>35,903,577.00</b>
Останати приходи	0.00
Курсни разлики	35,697,145.00
Камати	206,432.00
<b>Вкупно други деловни приходи (6+7)</b>	<b>116,636,854.00</b>
<b>8. Камати и курсни разлики</b>	<b>58,845,035.00</b>
Камати	37,896,250.00
Негативни курсни разлики	20,948,785.00
<b>9. Останати деловни расходи</b>	<b>24,697,166.00</b>
<b>Вкупно други деловни расходи</b>	<b>83,542,201.00</b>
<b>10. Добивка пред оданочување</b>	<b>91,544,192.00</b>
<b>11. Даноци придонеси и друго</b>	<b>9,193,574.00</b>
<b>НЕТО ДОБИВКА (загуба) (10-11)</b>	<b>82,350,618.00</b>
Обврска за дивиденди	0.00
Нето профит по дивиденди	82,350,618.00
<b>ПРИХОДИ (1+6+7)</b>	<b>4,070,464,825.00</b>
<b>РАСХОДИ (2+3+4+5+8+9)</b>	<b>3,978,920,633.00</b>
<b>ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>	<b>91,544,192.00</b>
Разлика	0.00



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК**

МАКСТИЛ АД СКОПЈЕ

Тековна година

31.12.2020

**ИЗВЕШТАЈ ОД ПАРИЧЕН ТЕК**

<b>А) Готовински текови од деловни активности</b>	<b>212,233,886.00</b>
Нето добивка/загуба после оданочување	82,350,618.00
Амортизација	300,689,015.50
Ревалоризација на амортизација	
Зголемување/ намалување на залихите	235,437,325.50
Зголемување/ намалување на побарува од купувачите	423,188,638.00
Зголемување/ намалување на побарува од аванси	
Зголемување/ намалување на останати краткор.побарувања	
Зголемување/ намалување на АВР	-4,270,555.00
Зголемување/ намалување обврски спрема добавувачи	-333,021,925.00
Зголемување/ намалување обврски на примени аванси	
Зголемување/ намалување на останати краткорочни обврски	-503,780,702.00
Зголемување/ намалување на ПВР	11,641,471.00
<b>Б) Готовински текови од инвестициони активности</b>	<b>-258,728,124.00</b>
Директни набавки на материјални и нематеријални средства	-258,239,672.00
Продажба на материјални и материјални средства	-488,452.00
Зголемување/ намалување на долгорочно вложување	
Зголемување/ намалување на долгорочно побарување	
Зголемување/ намалување на краткорочно финансиски вложување	
<b>В) Готовински текови од финансиски активности</b>	<b>245,183,131.00</b>
Зголемување на капиталот	0.00
Зголемување/ намалување на долгорочно кредити	245,183,131.00
Стекнување малцински интереси	
Исплатени дивиденди	
Откуп/ продажба на сопствени акции	
Зголемување/ намалување на паричните средства	198,688,893.00
Парични средства на почеток на годината	11,134,615.00
Парични средства на крајот на годината	209,823,508.00
	0.00



### Извештај за промените во капиталот

Податоците се во 000 денари

Промени	Капитал на акционерите				Малцински интерес	Вкупно капитал
	Акционерски капитал	Премии на издадени акции	Резерви	Акумулирана добивка (загуба)		
<b>Состојба на 1 Јануари претходната година</b>	<b>3.948.195</b>		<b>482.900</b>	<b>-3.244.605</b>		<b>1.186.490</b>
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				16.112		16.112
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите						0
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност						0
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
<b>Состојба на 31 Декември претходната година</b>	<b>3.948.195</b>	<b>0</b>	<b>482.900</b>	<b>-3.228.493</b>	<b>0</b>	<b>1.202.602</b>
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				82.351		82.351
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите						0
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност						0
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
<b>Состојба на 31 Декември во тековната година</b>	<b>3.948.195</b>	<b>0</b>	<b>482.900</b>	<b>-3.146.142</b>	<b>0</b>	<b>1.284.953</b>



## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 2020

### 1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

Назив на друштвото	Макстил АД Скопје		
Форма на трговско друштво	Акционерско друштво		
Број на регистарска влошка во Трговскиот регистар	4-02000017-000-10		
Седиште	ул. 16 Македонска бригада бр.18, Скопје, Р. Македонија		
Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување	/		
Позначајни дејности кои ги извршува	Производство и трговија со производи за црна металургија		
Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество)	Странско правно лице - Dufenco Skop LTD (CYPRUS) Limited (81,78%) Домашно правно лице - РЖ Економика А.Д. Скопје (20,10%)		
Број на вработени спрема степен на образование	Број на вработени со високо образование	Број на вработени со средно образование	Број на вработени со основно образование
	171	708	96
Сопственичка структура	Dufenco Skop (CYPRUS) LTD-Limited (81.78%) Останати правни и физички лица (18.22%)		
Други релевантни информации за друштвото	Друштвото е основано во 1997		

### 2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка)	Годишната сметка на Макстил А.Д.Скопје е подготвена согласно со Меѓународните стандарди за финансиско известување и Меѓународни сметководствени стандарди објавени во Правилникот за водење сметководство
Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана	Годишната сметка е составена за Макстил А.Д. Скопје и истата не е консолидирана
Валута на презентација	Денар (МКД)

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Краток опис на позначајните сметководствени политики кои се применети во изготвувањето на годишната сметка (за приходите, расходите, нематеријалните средства, материјалните средства, побарувањата и обврските и друго).

Сметководствените политики се применуваат конзистентно во текот на целата година, во се еднакво како и за претходната година. Основните сметководствени политики кои се применети при подготвувањето на годишната сметка се дадени во продолжение.

### 3.1. Основи за подготовка на Годишната сметка

Годишната сметка на Друштвото се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/04, ... и бр. 290/20) и Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на РМ" бр. 159/09, 164/10 и 107/11), односно според Меѓународните сметководствени стандарди - МСС, Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ.

Годишната сметка е изготвена со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Годишната сметка ги вклучува Билансот на состојбата (Извештај на финансиската состојба) изготвен со состојба на 31.12.2020 година, Билансот на успех (Извештај за добивка или загуба) за годината која завршува на 31.12.2020 година, Извештајот за останата сеопфатна добивка за годината која завршува на 31.12.2020 година и овие Објаснувачки белешки.

При изготвувањето на годишната сметка, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во оваа точка (3).

Позициите во билансите се изразени во денари. Денарот (МКД) претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута. Отворените ставки на средства и обврски изразени во валута различна од официјалната се искажани во МКД.

### 3.2. Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените парични средства или побарувања, намалени за данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорената услуга е извршена, односно производите се испорачани.

#### 3.2.1. Приходи од оперативен лизинг / закуп

Приходите поврзани со оперативниот лизинг/закуп се признаваат тековно - за периодот за кој се однесуваат. Тие се искажуваат преку Билансот на успех во моментот на нивно настанување, во согласност со важечките договори.

#### 3.2.2. Приходи од продажба

Приходите од продажба на производи и стоки треба да се признаат кога се задоволени следните услови :

- Претпријатието на купувачот му пренело значајни ризици и користи од сопственоста на производот и стоките
- Кога износот на приходите може веродостојно да се измери

### 3.3. Расходи (трошоци)

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа. Вредноста на набавката, односно цената на чинење на производите и услугите се признава како расход во моментот на остварувањето на приходот од нивната продажба (принцип на судирање).

#### 3.3.1. Оперативен лизинг / Закуп

Трошоците поврзани со оперативниот лизинг (закуп) се признаваат тековно - за периодот за кој се однесуваат. Трошоците по основ на оперативен лизинг (закуп) се однесуваат на изнајмување на деловни простории, магацини и други видови закупнина. Тие се искажуваат преку Билансот на успех во моментот на нивното настанување, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг/закуп.

3.3.2. Трошоци за производство (конверзија) се распоредуваат според директното учество во настанувањето на производите (односно услугите)

### 3.3.3. Одржување и поправки

Трошоците за одржување и поправки на недвижности, постројки и опрема се признаваат преку Билансот на успех и се искажуваат во моментот на нивното настанување во висина на ефективните износи.

### 3.3.4. Амортизација на нетековни материјални и нематеријални средства

Амортизацијата на нетековните материјални средства (недвижности, постројки и опрема) и на нематеријалните средства се пресметува пропорционално, со цел набавната вредност на средствата целосно да се отпише во нивниот проценет корисен век. Амортизацијата на недвижностите, постројките и опремата и на нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Друштвото.

Пропишаните годишни стапки на амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

• градежни објекти и недвижности	2,5%- 3%
• опрема за производство и преработка	5%-7.5%
• погонски и деловен инвентар	10%
• Мебел	20%
• Компјутерска опрема и софтвер	25%-37,5%
• Телекомуникациска опрема и возила	25%
• Нематеријални средства	20%

Амортизацијата на недвижности, постројки и опрема и на нематеријални средства започнува да се пресметува со денот на ставање на средствата во употреба. Земјата не се амортизира.

Горенаведените амортизациони стапки кои Друштвото ги применува не се разликуваат од пропишаните амортизациони стапки за даночни цели.

### 3.3.5. Надоместоци на вработените

Плата и надоместоци на вработените заедно со припаѓачкиот данок и придонеси за социјално осигурување

Во согласност со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Друштвото исплатува плата и плаќа придонеси за задолжително социјално осигурување. Во овие обврски спаѓаат исплати на вработените во износи пресметани согласно со закон и колективен договор, припаѓачкиот данок, односно придонеси пресметани со примена на стапки пропишани со закон.

Друштвото е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување. Друштвото плаќа отпремнина при пензионирање на своите вработени во согласност со националното законодавство.

### 3.4. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните и негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Како што е обелоденето во Белешката 3.1, ставките во Билансот на состојба и Билансот на успех се вреднуваат со користење на МКД, која претставува функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Билансот на состојба.

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.



Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход / расход во Билансот на успех.

### **3.5. Нетековни материјални средства (Недвижности, постројки и опрема)**

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 декември 2020 се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и / или работи ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени / изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата / монтажа.

Недвижностите, постројките и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век и функционалноста на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и се искажуваат како оперативни трошоци.

### **3.6. Нематеријални средства**

Нематеријалните средства се состојат од софтверски пакети и вложувања во туѓи средства. Тие се искажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на софтверот се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

### **3.7. Залихи**

Залихите иницијално се искажуваат според набавната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Набавната вредност се утврдува според метод на просечни цени. Суровините примени по основ на договори за преработка се евидентираат вонбилансно. Залихите на недовршено производство и готовите производи се водат по плански цени (се утврдуваат на почетокот на годината), а на крајот на годината се прави збирна пресметка (отстапување од планските цени) на производството по стварни трошоци, односно по цена на чинење. Последователно, залихите се мерат според пониската вредност помеѓу набавната и нето продажната вредност.

Нето продажната (реализационата) вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени под нормални услови, намалена за трошоците на довршување и продажба.

Исправката на вредноста на залихите се прикажува како трошок на периодот и за истата се намалува нивната сметководствена вредност - до нето продажната вредност проценета од Друштвото. Залихите кои се безвреднети или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

### **3.8. Побарувања и обврски - Финансиски инструменти**

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според трансакциската вредност вклучувајќи ги директните зависни трошоци на трансакција.

При иницијалното признавање, Друштвото ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство.

#### **3.8.1. Побарувања**

Побарувањата од купувачи се искажуваат според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за обезвреднување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или

финансиска реорганизација и неможноста за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се безвредни.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува преку Билансот на успех. Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход.

### **3.8.2. Обврски**

Оперативните обврски кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства. Обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, депозити и гаранции, обврските спрема добавувачите, обврските спрема вработените, обврските за даноци, придонеси и други давачки, обврските врз основа на удел во резултатот и останатите краткорочни обврски се искажуваат во вредност која е искажана во соодветна сметководствена исправа, зголемена за каматите според склучениот договор, пропис, односно одлука на надлежниот орган на друштвото. Овие обврски се класифицираат како краткорочни, доколку на датумот на изготвување на Извештајот на финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци.

Обврските спрема поврзаните друштва, обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, обврските спрема добавувачите и останатите долгорочни обврски се искажуваат по номинална вредност, зголемена за достасаните камати според склучениот договор. Долгорочните резервирања се искажуваат како долгорочни обврски за гаранции и отпремнини.

Обврските искажани во девизи се пресметуваат по среден курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на изготвување на Извештајот на финансиската состојба, но и на крајот на секој месец во случај кога се отплаќаат долгови.

### **3.9. Пари и парични еквиваленти**

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на трансакциски сметки, благајната и останатите ликвидни вложувања кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

### **3.10. Данок на добивка**

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка.

Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% на износот на финансискиот резултат и даночно непризнатите трошоци.

## **4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ**

Изготвувањето на годишната сметка во согласност со МСФИ бара од Друштвото да употребува проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски и обелоденување на неизвесни средства и обврски на датумот на известување, како и на приходите и трошоците за извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиската состојба.

## **5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ**

Сметководствените политики се применуваат од период до период на конзистентна основа. Сметководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на МСФИ.

## 6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Управувањето со ризиците на Друштвото опфаќа идентификување, следење, мерење и нивно управување. Поради тоа, Друштвото има воспоставено режим за управување со ризиците на кои е изложено, соодветно на природата, големината и сложеноста на активностите кои ги врши.

*Кредитниот ризик* е ризик од финансиски загуби кои може да ги има Друштвото доколку купувачите или соработниците во финансиски инструменти не ги исполнат договорените финансиски обврски и првично произлегува од побарувањата кои Друштвото ги има од купувачите, како и од вложените средства во банки. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото ги спроведува след. дејства: компензации со клиенти, потсетувања и опоменувања, покренување на спорови, спогодби и сл.

*Пазарен ризик* е ризик дека промените на пазарните цени, како и промените во девизните курсеви и каматните стапки ќе влијаат на приходите на Друштвото.

*Ризик на ликвидноста* претставува ризик од неможност за навремено исполнување на своите обврски спрема добавувачите (доверителите) по основ на тековни обврски што може да доведе до загуба на приходи и/или капитал. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на тековните обврски.

## 7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	Вкупно
<b>2020</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Набавна вредност</b>						
Салдо на 1 Јануари 2019 (тековна година)	/	/	9.209.287	5.982.030	/	15.191.317
Зголемување	/	/	525.241	0	/	525.241
Намалување	/	/	0	0	/	0
Салдо на 31 Декември 2020 (тековна година)	/	/	9.734.528	5.982.030	/	15.716.558
<b>Исправка на вредноста</b>						
Салдо на 1 Јануари 2020 (тековна година)	/	/	9.209.287	5.982.030	/	15.191.317
Амортизација	/	/	36.789	0	/	36.789
Намалување	/	/	/	/	/	/
Салдо на 31 Декември 2020 (тековна година)	/	/	9.246.076	5.982.030	/	15.228.106
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2020 (тековна година)</b>			488.452	0	/	488.452
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2020 (тековна година)</b>			0	0	/ 0	
<b>2019</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Набавна вредност</b>						
Салдо на 1 Јануари 2019 (претходна година)	/	/	9.209.287	5.982.030	/	15.191.317
Зголемување	/	/	0	0	/	0
Намалување	/	/	0	0	/	0
Салдо на 31 Декември 2019 (претходна година)	/	/	9.209.287	5.982.030	/	15.191.317

<b>Исправка на вредноста</b>						
Салдо на 1 Јануари 2019 (претходна година)	/	/	9.209.287	5.982.030	/	15.191.317
Амортизација	/	/	0	0	/	0
Намалување	/	/	0	0	0	0
Салдо на 31 Декември 2019(претходна година)	/	/	9.209.287	5.982.030	0	15.191.317
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2019 (претходна година)</b>	/	/	0	0	0	0
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2019(претходна година)</b>	/	/	0	0	0	0

## 8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	Вкупно
2020	1	2	3	4	5
<b>Набавна вредност</b>					
Салдо на 1 Јануари 2020 (тековна година)	1.130.270.115	2.793.566.990	8.106.407.438	71.352.352	12.101.596.895
Зголемување	0	38.504.979	270.829.577	286.806.879	596.141.435
Намалување	0	27.435.603	175.813.222	325.317.154	528.565.979
Салдо на 31 Декември 2020 (тековна година)	1.130.270.115	2.804.636.366	8.201.423.793	32.842.077	12.169.172.351
<b>Исправка на вредноста</b>					
Салдо на 1 Јануари 2020 (тековна година)	0	1.838.545.916	6.430.815.548	0	8.269.361.464
Амортизација	0	56.298.364	244.353.862	0	300.652.226
Намалување	0	27.344.800	175.467.916	0	202.812.716
Салдо на 31 Декември 2020 (тековна година)	0	1.867.499.480	6.499.701.494	0	8.367.200.974
<b>Нето сметководствена</b>	<b>1.130.270.115</b>	<b>937.136.886</b>	<b>1.701.722.299</b>	<b>32.842.077</b>	<b>3.801.971.377</b>

<b>вредност на 31 Декември 2020</b> (тековна година)					
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2020</b> (тековна година)	1.130.270.115	955.021.074	1.675.591.890	71.352.352	3.832.235.431
<b>2019</b>	1	2	3	4	5
<b>Набавна вредност</b>					
Салдо на 1 Јануари 2019 (претходна година)	1.130.270.115	2.768.873.092	7.894.345.902	186.478.585	11.979.967.694
Зголемување	0	39.285.435	356.035.902	280.195.104	675.516.441
Намалување	0	14.591.537	143.974.366	395.321.337	553.887.240
Салдо на 31 Декември 2019 (претходна година)	1.130.270.115	2.793.566.990	8.106.407.438	71.352.352	12.101.596.895
<b>Исправка на вредноста</b>					
Салдо на 1 Јануари 2019 (претходна година)	0	1.790.322.594	6.336.687.399	0	8.127.009.993
Амортизација	0	61.374.123	234.231.948	0	295.606.071
Намалување	0	13.150.801	140.103.799	0	153.254.600
Салдо на 31 Декември 2019 (претходна година)	0	1.838.545.916	6.430.815.548	0	8.269.361.464
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2019</b> (претходна година)	1.130.270.115	955.021.074	1.675.591.890	71.352.352	3.832.235.431
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2019</b> (претходна година)	1.130.270.115	978.550.499	1.557.658.502	186.478.585	3.852.957.701

### 9. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Опис	Тековна година	Претходна Година
Побарувања од купувачи во земјата	130.202.241	232.487.128
Побарувања од купувачи во странство	38.420.613	75.655.364
Застарени, сомнителни и спорни странски побарувања	0	0
Вредносно усогласување на побарувања	9.340.626	9.340.626
<b>Вкупно:</b>	<b>177.963.480</b>	<b>317.483.118</b>

## 10. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Опис	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	186.545.659	1.029.831
Парични средства во денарска благајна	36.453	115.513
Девизна сметка	23.241.396	9.989.271
Девизна благајна	0	0
<b>Вкупно:</b>	<b>209.823.508</b>	<b>11.134.615</b>

## 11. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост на:		Состојба				
	2020 (тековна година)	01.01.2020	%	згол.	намал.	31.12.2020	%
Обични акции	Физички лица	2.661.375	18.2	/	292.192	2.369.183	16.2
	Правни лица	11.961.568	81.8	292.192	/	12.253.760	83.8
	Откупени сопствени акции	/	/	/	/	/	/
Приоритетни акции	ФПИО	/	/	/	/	/	/
	<b>Вкупно</b>	<b>14.622.943</b>	<b>100</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>14.622.944</b>	<b>100</b>
<b>2019 (претходна година)</b>		<b>01.01.2019</b>	<b>%</b>	<b>згол.</b>	<b>намал.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>%</b>
Обични акции	Физички лица	2.661.375	18.2	/	/	2.661.375	18.2
	Правни лица	11.961.568	81.8	/	/	11.961.568	81.8
	Откупени сопствени акции	/	/	/	/	/	/
Приоритетни акции	ФПИО	/	/	/	/	/	/
	<b>Вкупно</b>	<b>14.622.943</b>	<b>100</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>14.622.943</b>	<b>100</b>

## 12. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години		Тековна година	Претходна година
Вид на обврска	Вид на обезбедување		
Обврски спрема поврзани друштва	/	/	/
Обврски кон добавувачи	/	/	/
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити	/	/	/
Обврски по основ на кредити	хипотека	151.050.831	185.173.691
Обврски по основ на заеми	/	/	/
Останати долгорочни обврски	/	/	/
<b>Вкупно</b>	<b>/</b>	<b>151.050.831</b>	<b>185.173.691</b>

**13. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ**

Опис	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	402.359.888	508.311.977
Добавувачи во странство	135.942.884	190.538.422
Добавувачи за нефактурирани стоки	13.341.006	173.548.647
<b>Вкупно:</b>	<b>551.643.778</b>	<b>872.399.043</b>

**14. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ**

Опис	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0	0
Краткорочни кредити во земјата	1.552.374.910	1.260.458.871
Краткорочни кредити во странство	1.684.225.494	1.684.225.494
<b>Вкупно:</b>	<b>3.236.600.404</b>	<b>2.944.684.365</b>

**15. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА**

Опис	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	769.543.799	950.330.488
Приходи од продажба во странство	924.349.079	2.051.012.988
<b>Вкупно:</b>	<b>1.693.892.878</b>	<b>3.001.343.476</b>

**16. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ**

Опис	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини	1.902.515	4.059.015
Приходи од наплатени отпишани побарувања	0	0
Приходи од минати години	877.076	1.795.721
Приходи од наплата на штети за основни средства	16.141.394	6.364.783
Приходи од дивиденди од вложув.во неповр.друштва	0	0
Други приходи	16.151.704	1.271.265
Приходи од укинување на долгорочни резервирања	0	0
Приходи од поврат на даноци	11.570.025	0
Приходи од камата за ненавремен поврат на ДДВ	206.432	1.574.658
<b>Вкупно:</b>	<b>46.849.146</b>	<b>15.065.442</b>

**17. ОСТАНАТИ РАСХОДИ**

Опис	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	40.284.598	116.692.206
Трошоци за саеми	0	0
Наемнина	4.925.419	5.510.302

Дневници за службени патувања и патни трошоци	528.679	3.521.546
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	60.000	180.000
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	1.365.260	166.100
Премии за осигурување	31.869.797	39.756.077
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	5.059.023	4.023.629
Трошоци за ревизија	3.216.152	2.288.967
Трошоци за останати интелектуални услуги	15.841.192	20.926.397
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	0	1.481.346
Загуби од отуѓување на нетековни средства	0	0
Останати расходи	13.538.178	16.919.997
<b>Вкупно останати оперативни расходи:</b>	<b>116.688.298</b>	<b>211.466.567</b>

## 18. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

Опис	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи	37.648.783	315.651.680
Обврски по основ на купопродажни односи	743.677.248	1.257.701.219
Приходи од продажба на готови производи	2.258.032.578	2.244.370.164
Приходи од продажба на стоки	0	0

Лице одговорно за составување на Белешките:

Име и презиме


Николина Костандиновска

ЕМБГ 1 9 1 2 9 7 8 4 5 5 0 2 9

Лице одговорно за составување на Белешките: Целосен назив на друштвото - МАКСТИЛ Акционерско друштво за производство и трговија со производи за црна металургија Скопје

Макстил АД Скопје

ЕМБС 5 1 6 6 2 5 0

Во Скопје на ден 02.03.2021	Лице одговорно за составување на Белешките Николина Костандиновска	МП	Раководител 
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------





## Годишен извештај за работењето на Макстил А.Д. Скопје за периодот јануари – декември 2020 година

Минатата година помина во знакот на пандемијата на Ковид-19 што неминовно изврши големо влијание како врз целокупната глобална економија така и врз светската челична индустрија. Во сите региони беше регистрирано намалување на производството на челик особено во првата половина на годината кое беше проследено со намалена потрошувачка и пад на цените на челичните производи. Воведени беа ограничувачки мерки за движење, глобалните синџири на снабдување исто така беа погодени, а довербата на економските субјекти нарушена. Иако благи знаци на подобрување се почувствуваа во последниот квартал од годината, останува фактот дека кризата ќе предизвика долгорочни последици на челичната индустрија. Дигитализацијата, новите технологии и иновативноста придонесоа до некаде да бидат минимизирани негативните последици од пандемијата. Овие текови извршија влијание и на работењето на нашата компанија која успеа да го адаптира начинот на тековното работење на новите околности што неминовно придонесе за зголемување на трошоците од работењето.

Макстил АД - Скопје за периодот јануари - декември 2020 година оствари позитивни финансиски резултати искажани во неревидираните поединечни финансиски извештаи.

Оствареното производство на дебели лимови во 2020 во производниот погон Валавница изнесува 236.522т. што споредено со 264.608т. во 2019 претставува намалување од 10,6%, додека во однос на поставениот произведен план за годината (273.444т.) претставува намалување од 13,5%. Оствареното производство на сопствен челичен полуфабрикат, челичански слабови во извештајниот период е 179.833т. што споредено со 239.252т во 2019 претставува намалување од 24,8%, додека во однос на планираното производство за годината (220.000т.) претставува намалување од 18,3%.

Реализацијата на топловаланите дебели лимови во количински показатели е 241.293т., што споредено со 255.740т. во 2019 претставува намалување од 5,6%.

Во извештајниот период се остварени приходи од работење во износ од 4 милијарди денари, од кои приходите од продажби како носечка ставка во структурата на вкупните приходи учествуваат со дури 98%. Споредено со 2019 остварените приходи од работењето (5,3 милијарди) се помали за 23,5%. Покрај разликата во испорачаните количини и поповолните ценовни односи, во



16 Makedonska brigada, 18  
1000 Skopje,  
Republic of North Macedonia  
Tel: ++389(0)2/3287 024; 3287 149  
Fax: ++389(0)2/3287 076  
E-mail: sales@makstil.com.mk  
Web: www.makstil.com  
MK 4030997338244

извештајниот период е евидентна и разлика во структурата на испораките во полза на поголемо учество на испораките по основ на договори за преработка во однос на испораките од сопствените продажби.

Добивката пред оданочување во извештајниот период е 91,5 милиони денари и е неколку пати повисока од остварената во 2019, додека нето добивката изнесува 82,4 милиони денари.

Во овој период компанијата нема извршена исплата на дивиденди по акција заради пренесени загуби од претходниот период.

Во текот на 2020 остварените расходи од работењето изнесуваат 3,52 милијарди денари, од кои трошоците за производство се носечка ставка и во структурата на вкупните расходи учествуваат со 60%. Споредено со истиот период во 2019 година остварените расходи од работењето (5,67 милијарди денари) се пониски за 38%, што во главно се должи на намалениот обем на производство во текот на овој период како и на подобрениот извадок старо железо - слаб.

И во текот на 2020 година во континуитет се реализирани инвестициони активности за одржување во кондиција на инсталираната опрема и процесните линии, како за подобрување на енергетската ефикасност така и за подобрување на севкупната економичност на работењето при што нивниот износ надмина 286,8 милиони денари.

Во месец септември на компанијата и беше доделена А-интегрираната еколошка дозвола од страна на МЖСПП со којашто се минимизираат и контролираат сите можни извори на загадувачки супстанции.

Нашите очекувања за годинава која ни претстои се умерено оптимистички и се темелат на прогнозата за опоравување на глобалната побарувачка на челик поддржана од фискалните стимулативни мерки за поддршка на инфраструктурните проекти.

Компанијата и во текот на оваа година ги превзема сите неопходни активности за остварувањето на поставените цели со посебен фокус на подобрувањето на условите за работа, а безбедноста на вработените останува императив. Компанијата и понатаму останува многу посветена на соработката со локалната и општествената заедница преку поддршка на проекти од взаемен општествен интерес.

Скопје, 01.03.2021 година

